

## Академски календар на активности и неработни денови во студиската 2022/23 година

**03.10.2022:** Почеток на студиската 2022/23 година и почеток на наставата

**03.10.2022 – 13.01.2023:** Времетраење на наставата во зимскиот семестар (15 недели)

### Испитни сесии во зимскиот семестар:

1. Септемвриска испитна сесија:
  - 22.08.2022 – 26.08.2022: пријавување испити
  - 05.09.2022 – 12.09.2022: испитна сесија
2. Октомвриска испитна сесија:
  - 10.10.2022 – 17.10.2022: пријавување испити
  - 25.10.2022 – 31.10.2022: испитна сесија
3. Ноемвриска испитна сесија:
  - 07.11.2022 – 11.11.2022: пријавување испити
  - 21.11.2022 – 25.11.2022: испитна сесија
4. Декемвриска испитна сесија:
  - 12.12.2022 – 16.12.2022: пријавување испити
  - 26.12.2022 – 30.12.2022: испитна сесија
5. Февруарска испитна сесија:
  - 16.01.2023 – 20.01.2023: пријавување испити
  - 30.01.2023 – 03.02.2023: испитна сесија

### Колоквиуми во зимскиот семестар:

1. Прва колоквиумска недела:
  - 31.10.2022 – 04.11.2022: пријавување колоквиуми
  - 14.11.2022 – 18.11.2022: колоквиумска недела
2. Втора колоквиумска недела:
  - 12.12.2022 – 16.12.2022: пријавување колоквиуми
  - 26.12.2022 – 30.12.2022: колоквиумска недела
  - ***Втората колоквиумска недела може да се спроведе до 13.01.2023***

**13.02.2023 – 26.05.2023:** Времетраење на наставата во летниот семестар (15 недели)

### Испитни сесии во летниот семестар:

1. Мартовска испитна сесија:
  - 13.03.2023 – 17.03.2023: пријавување испити
  - 27.03.2023 – 31.03.2023: испитна сесија
2. Априлска испитна сесија:
  - 07.04.2023 – 13.04.2023: пријавување испити
  - 24.04.2023 – 28.04.2023: испитна сесија

3. Мајска испитна сесија:
  - 08.05.2023 – 12.05.2023: пријавување испити
  - 22.05.2023 – 26.05.2023: испитна сесија
4. Јунска испитна сесија:
  - 29.05.2023 – 02.06.2023: пријавување испити
  - 12.06.2023 – 16.06.2023: испитна сесија
5. Јулска испитна сесија:
  - 26.06.2023 – 28.06.2023: пријавување испити
  - 03.07.2023 – 07.07.2023: испитна сесија

#### **Колоквиуми во летниот семестар:**

1. Прва колоквиумска недела:
  - 13.03.2023 – 17.03.2023: пријавување колоквиуми
  - 27.03.2023 – 31.03.2023: колоквиумска недела
2. Втора колоквиумска недела:
  - 08.05.2023 – 12.05.2023: пријавување колоквиуми
  - 22.05.2023 – 29.05.2023: колоквиумска недела

#### **Упис и заверка на семестри:**

1. 05.09.2022 – 12.09.2022: Запишување зимски семестар
2. 16.01.2023 – 20.01.2023: Заверување зимски семестар
3. 06.02.2023 – 10.02.2023: Запишување летен семестар
4. 12.06.2023 – 16.06.2023: Заверување летен семестар

#### **Неработни денови за студиската 2022/23 година**

##### **Во 2022 година:**

За сите граѓани на РМ

- 8 септември, Ден на независноста,
- 11 октомври, Ден на народното востание,
- 23 октомври, Ден на македонската револуционерна борба,
- 8 декември, „Св. Климент Охридски“.

За граѓани од православна вероисповед

- 28 август, Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица).

За граѓаните од католичка вероисповед

- 01 ноември, Празникот на сите светци,
- 25 декември, првиот ден на Божиќ.

За граѓаните припадници на албанската заедница во РСМ

- 22 ноември, Ден на албанската азбука.

За граѓаните припадници на турската заедница во РСМ

- 21 декември, Ден на настава на турски јазик.

**Во 2023 година:**

За сите граѓани на РСМ

- 01 јануари, Нова Година,
- 07 јануари, Божиќ, првиот ден на Божиќ според православниот календар,
- 17 април, Велигден, вториот ден на Велигден според православниот календар,
- 22 април, Рамазан Бајрам, првиот ден на Рамазан Бајрам,
- 01 мај, Ден на трудот,
- 24 мај, „Св. Кирил и Методиј“ - Ден на сесловенските просветители,
- 02 август, Ден на Републиката,
- 08 септември, Ден на независноста.

За граѓаните од православна вероисповед

- 06 јануари, Бадник, ден пред Божиќ,
- 19 јануари, Богојавление (Водици),
- 14 април, Велики Петок, петок пред Велигден,
- 02 јуни, Духовден, петок пред Духовден,
- 28 Август, Успение на Пресвета Богородица (Голема Богородица).

За граѓаните од католичка вероисповед

- 10 април, Велигден, вториот ден на Велигден.

За граѓаните од муслиманска вероисповед

- 28 јуни, Курбан Бајрам, првиот ден на Курбан Бајрам.